



СО ТУПАНИЦА ВО ГОРКА ПОБЕДА

Тој ќе го "исфура" неколкумесечниот пост, ќе го зближи членството, но не постои гаранција дека ќе успее да го победи ВМРО-ДПМНЕ на локалните и на претседателските избори.

Позицијата привремен лидер претставува меч со две острици, бидејќи на аверсот од денарот демнее ликот на Бранко Црвенковски, додека на реверсот се цртите на лицето на Зоран Заев.

Тоа што тој мора да се жртвува за партијата, за подоцна СДСМ да го фрли на буниште, е последица на севкупната политичка внатрешна клима, која не му дозволува да мрдне од местото за кое сега е венчан.

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Социјалдемократскиот сојуз го преживеа VIII партиски конгрес, оставајќи го Зоран Заев да се ниша во "расклатената фотелја", бидејќи како в.д. лидер тој има само една задача - да "клима" со глава и да го смирува раскараното членство, кое откако се направи параспур, сега се колне во фотографијата на Бранко Црвенковски, кој го чекаат да се врати од "неколкугодишното боледување".

Имено, назначувањето на струмичкиот градоначалник и голем должник на претседателот на Република Македонија, претставува изнудена солуција, бидејќи за СДСМ не постоеше друга алтернатива за излез од големата пар-

тиска и политичка криза. На тој начин Заев ќе го "исфура" неколкумесечниот пост, ќе го зближи членството, но не постои гаранција дека ќе успее да го победи ВМРО-ДПМНЕ на локалните и на претседателските избори. Тоа значи дека в.д. претседателот на социјалдемократите има неблагодарна функција, кој во улога на стечаен управник треба фирмата да ја врати од мртвите.

Во секој случај, Заев претставува најдобро привремено решение, бидејќи многу високи партиски функционери се гледаа преку око, така што придонесуваа партијата да тоне до бескрај, оставајќи го членството и симпатизерите да се чудат на сè она што се случува со СДСМ.

А што сè се случуваше во пунктот на социјалдемократите? Поразот на привремените парламентарни избори претставуваше врв на внатрешната криза, која некои социјалдемократи ја оценија како последица на агресивната популистичка кампања и пропаганда на владејачката гарнитурa.

Меѓутоа, токму таквата погрешна теза ја отслика вистинската состојба во СДСМ. Таа доволно зборува дека кризата кај социјалдемократите е многу поголема од тоа што се предвидуваше, бидејќи вината за слабиот рејтинг не треба да се бара во "комшилукот", туку во своето јато. Многу истакнати социјалдемократи ја напуштија партијата, бидејќи едноставно беа избркани, а нивните наследници го крчмеа името и ремето на СДСМ. Тоа значи дека некој безобразно се однесуваше и ашикуваше, благодарение на зачуваната слава и на популарноста на одредени кадри, кои сè уште се надеваат дека социјалдемократите ќе се вратат на власт. Но, всушност немаа каде да одат. Тие преку ноќ мораа да станат илегалци во својата партија.

УРА ДРУГАРИ

"Имам намера, заедно со тимот со кој ќе работам, да создадам атмосфера во која нема да глумиме единство, нема да манифестираме единство за да се покажуваме пред другите. Не! Ќе ја водам партијата во духот на секојдневно потврдување на единството, кое однапред ќе се подразбира. Сакам секој наш член да ме има за другар, во очите на секого да видам дека е горд што е дел од СДСМ", истакна по изборот Зоран Заев, кој претставува понтонски мост меѓу Бучковистите, Црвенковистите, приврзаниците на Шекеринска итн.

Може ли сега полесно да се дише во СДСМ? Дали во последен момент се спаси партијата од уште поголем раскол?

Одговорот на овие прашања може да се насети, бидејќи заклучокот ќе го коваат сите, особено оние кои успеаја да ја зачуваат својата партиска позиција, која ја држеа пред Конгресот. По Конгресот струмичкиот градоначалник и новоизбран в.д. претседател на СДСМ може да биде задоволен од првиот впечаток, но никако не смее да биде задоволен од сегашната пат-позиција во партијата, бидејќи таа е многу полоша отколку што се претпоставува. Имено, позицијата привремен лидер претставува меч со две острици, бидејќи на аверсот од денарот демнее ликот на Бранко Црвенковски, додека на реверсот се цртите на лицето на Зоран Заев.

Делегатите на Осмиот конгрес на социјалдемократите гласаа за единственото решение, кое во овој момент може да ја стопира натамошната партиска девалвација. Заев ќе раководи со партијата до мај идната година, а потоа се враќа "Петар Велики" во СДСМ. Одлуката за конечен избор за лидер на

СРАМ НЕ СРАМ ЗАЕВ МОРАШЕ ДА ПРИФАТИ ДА СТАНЕ В.Д. ЛИДЕР НА СДСМ



"СМЕЈ СЕ СМЕЈ, КОЈ ПОСЛЕДЕН СЕ СМЕЕ НАЈСЛАТКО СЕ СМЕЕ"

Срам не срам тоа е вистината во и околу политичката состојба во СДСМ.

Срам не срам Зоран Заев мораше да ја прифати сегашната политичка позиција, бидејќи како "наместен должник" мора да ги врати долговите, макар тие го болеле до крајот на политичкиот живот.

Срам не срам, коцката одамна беше фрлена меѓу социјалдемократите, но во играта "не лути се човече" победи Црвенковски.

СДСМ се одложи за девет месеци, до завршувањето на претседателските избори, кога се очекува враќањето на Бранко Црвенковски.

Во меѓувреме, в.д. лидерот ќе го плете новиот џемпер на социјалдемократијата. Дали тој може да го обедини членството и да ја врати довербата кај симпатизерите?

"Ова е наша заедничка земја и сите ние ја сакаме толку колку што работиме за неа. На Македонија не ѝ е потребна декларативна љубов, туку љубов која се потврдува со дела. Оној момент кога граѓаните ќе успеат да го препознаат актуелниот момент и да ја одделат лагата од вистината, ние нема да им понудиме рамо за плачење. Ќе им понудиме да бидеме рамо до рамо, свртени кон поубавиот живот и кон конечната европеизација на Македонија", изјави Заев напаѓајќи ја власта.

"Некој рекол - големите политичари го водат народот, а малите го заведуваат. Нека знаат оние кои го заведуваат нашиот народ дека им дишеме во вратот и дека нема да им дозволиме со фронтите, кои ги отвораат на внатрешен и на надворешен план, од Македонија да прават темен вилает, а од македонските граѓани да прават неми, послушни поданици".

Старите велат дека нападот е најголемото оружје за да се скријат внатрешните црни дамки. Во овој момент токму во оваа парола Заев бара пот-

крепа, бара јадец за излез од големата криза во СДСМ.

Цели пет часа делегатите расправаа зад затворени врати, иако причини за таква барикада немаше, но објективно гледано тиквата многу одамна пукна, така што дискусиите на експретседателот Владо Бучковски, на потпретседателот Јани Макрадули и на сега веќе поранешната лидерка Радмила Шекеринска, која на Конгресот ја даде својата неотповиклива оставка, беа жалови. "СДСМ не ги изгуби изборите поради мене, мојата политика и моето однесување. Немам петна од кои се срамам. Немам одлуки од кои вие треба да веднете глава. Немам афери по кои ме препознаваат, но имам одговорност. Меѓу другото, и затоа што не расчистив со оние 10, 20, 30 луѓе кои први викаат 'ура' и први викаат 'уа'", истакна Радмила Шекеринска во своето образложение за оставката која ја даде пред делегатите на Осмиот конгрес на СДСМ.

"Дадов оставка за да покажам дека во политиката зборот значи нешто, но некои и тоа го поплукаа. За да ѝ помогнам на мојата партија побрзо да застане на нозе, но некои и тоа го спречија. Ја дадов оставката и затоа што дозволив во СДСМ да се играат ситни игри, да се тераат ситни интереси, со што интересите на 'малите луѓе', обичните членови беа запоставени". Конечно СДСМ ја откри вината дека во партијата постојат мали и обични членови

но, исто така, и големи и елитни членови, кои додека цицаат од власта аплаудираат, а кога партиското "виме" ќе пресуши се прешалтуваат на друга страна или фаќаат "цаде".

КОПНЕЖ ИЛИ АВАНТУРА

Новиот в.д. претседател Зоран Заев е свесен дека е "вршител на должност" и дека тоа е исклучително тешка и неблагодарна задача. Тој потенцира дека нема намера да биде "случаен патник" или "безначајна попатна станица" во постоењето на оваа голема партија. Меѓутоа, тој веќе е ставен во стапица да биде Годо - "случаен патник", чиј воз никогаш нема да пристигне, затоа што локомотивата се поправа во претседателовиот кабинет на РМ.

Всушност, затоа неговата главна улога во СДСМ е споредна и ќе му треба натчовечка и натпартиска енергија за да ги приклучи сите вагони на композицијата. Тоа значи дека Заев ќе мора да ја одигра минорната улога на малото Палче, но при тоа, исто така, ќе мора да направи Гуливерови чекори за да ја исфорсира позицијата на Бранко Црвенковски.

Во овој момент в.д. лидерот нема волшебено стапче, бидејќи сите политички потези ќе му бидат во сенка на желбите на лидерот, кој во мај треба да



се врати во СДСМ. Поради ова, Заев нема вистинска шанса да ја води партијата, а сè она што во меѓувреме ќе го прави ќе биде обична шминка.

Дури и третата шанса, која ја побара од граѓаните за да го врати СДСМ на колосек, всушност нему ќе му биде последна.

"Во своите 17 години постоење СДСМ даде голем придонес за развојот на Република Македонија, исто така, мораме да признаеме и дека имаме направено и многу грешки. Затоа сакам јавно да им се извинам на граѓаните на Македонија за сите грешки во минатото", изјави Зоран Заев.

"Но, исто така, сакам да кажам дека во нашето идно политичко работење, со новата свртена страница во своето функционирање, нема да дозволиме да ги плаќаме даноците на минатото", додаде сегашниот претседател на СДСМ.

Пред локалните избори во Република Македонија СДСМ е обезглавен, но свесно се впушта во голема политичка авантура, затоа што нема друга алтернатива.

Нискиот рејтинг и в.д. лидерството партијата ја ставаат во небрано, бидејќи не постои друга мотивација, која би го покренала одбранбениот механизам и би ја вратила победничката еуфорија на адресата на СДСМ.

Всушност, Заев нема време да остави некој подлабок печат врз функционирањето на СДСМ, бидејќи сегашната позиција не му гарантира дека подолго време ќе се задржи на лидерското место. Тоа што тој мора да се жртвува за партијата, за подоцна СДСМ да го фрли на буниште, е последица на севкупната политичка внатрешпартииска клима, која не му дозволува да мрдне од местото за кое сега е венчан.

Имено, без разлика што в.д. претседателот на СДСМ најавува брза чистка на старата демагошка, елитистичка и затворена политика, сепак во партијата се повторува историјата. Зарем и Бранко Црвенковски не е дел од една историја, која треба да се надмине?!

Сè додека не се одговори на ова прашање СДСМ ќе биде заложник на сопствената елитистичка политика.

Црвенковски беше и за нив сè уште е елита. Шекеринска беше и сè уште спаѓа во елитата. Бучковски беше и сè уште му е местото во нивната елита. Макарадули беше и сè уште е дел од елитата. Ивановски беше и сè уште им е елита. Тоа значи дека припадниците на сегашната елита се изданоци на историјата, која изминативе години беше власт, но и опозиција, при што тие направива многу грешки и лоши чекори.

СЕРИОЗНИ КРИТИЧАРИ ИЛИ...

Во овој момент постои голема опасност дека сè што се прави за СДСМ е глума, а актерите се влезени во филмот за да се манифестира единство, кое е непоходно и изнудено решение. Затоа Заев не може да ги препороди социјалдемократите, а тие да ѝ дишат во врат на власта. Предолго време социјалдемократите се умислија дека се сериозен критичар. Напротив, тие во Собранието се опозиција во самата опозиција. Ниту еден претседател на СДСМ, кој кратко траеше, немаше храброст да ги истера оние лица кои Шекеринска ги верифицира дека биле први, кои велеле "другари ура...ура...ура, напред другари... ура...", а потоа бегале од барикадите и гласно ја верифицирале својата позиција со "уа...уа... уа...".

Социјалдемократите пронајдоа привремено решение, кое токму од нив треба да стравува, бидејќи како в.д. претседател тој ќе може да ги исклучи од партиските редови. Но, што ќе се случи ако по мај 2009 година тие се вратат на голема партиска врата? Зарем залудна ќе биде потта на Заев?!

Во оваа грмушка лежи зајакот. И во овој случај струмичкиот градоначалник станува жртва на моќта, како што всушност беше жртвен јарец за случајот "Глобал".

Заев ќе биде лидер на СДСМ до мај 2009 година, кога на челното место во партијата ќе се врати претседателот на државата, Бранко Црвенковски. Делегатите едногласно го поддржаа предлогот на Централниот одбор по завр-

шувањето на претседателскиот мандат Црвенковски да се врати на лидерската позиција на СДСМ. Тоа значи дека Бранко Црвенковски ја обезбедува својата политичка иднина и сега може да им се посвети на "непријателите", па макар тоа го правел на штета на државните и на националните интереси. Уште осум месеци го делат од познатата и нему удобна партиска фотелја. Дотогаш Заев ќе му ја чува и ќе му ја грее фотелјата.

Пред Конгресот Заев тврдеше дека нема да му биде тешко да му ја отстапи фотелјата на Црвенковски при што рече дека сигурно се чувствува подобрата перспектива на СДСМ и тоа многу лесно ќе го направи.

Срам не срам тоа е вистината во и околу политичката ситуација во СДСМ.

Срам не срам Зоран Заев мораше да ја прифати сегашната политичка позиција, бидејќи како "наместен должник" тој мора долговите да ги врати, макар тие го болеле до крајот на политичкиот живот.

Срам не срам, коцката одамна беше фрлена меѓу социјалдемократите, но во играта "не луги се човече" победи Црвенковски.

Случајно или ненамерно мозаикот го правеа сите, вклучувајќи ги и минорните партиски играчи, кои мораа докрај да останат доследни на волјата на долгогодишниот лидер и на политичката вистина. Народот бадијала не вели "роди ме мајко со к'смет и фрли ме на буниште". Заев немаше таков к'смет. Среќата е наменета за друг во неа да ужива.

ИЗБОРИТЕ ВО 2009 ГОДИНА

СДСМ се соочува со голем политички и вантрепартиски предизвик, кој несомнено не може да го прикрие лажното демонстрирано единство. Сите потреси се последица на неодлучните потези и стратешките кадровски грешки. Затоа секогаш пресметливиот политичар Тито Петковски го скрши мразот, а потоа експикерот Љупчо Јордановски настрада, верувајќи дека може да има демократија во СДСМ. Но, како по обичај, тој стана сива еминенција и беше принуден да направи партија. Поради тоа, тие беа оквалификувани како пучисти, но дали можат да се измерат нивните непослушни политички чекори. Тоа зависи од пресметките на Заев, кој може да кокетира со нив, но прашање е дали шефот ќе ја прифати оваа идеја.

Вршителот на должност претседател на социјалдемократите, Зоран Заев, е свесен дека на СДСМ му се потребни длабоки реформи, нов политички концепт и кадровско освежување, бидејќи без остварување на ваквите определби партијата, како што тој оценува, на ло-



СЕГАШНИОТ КУРИКУЛУМ НА СДСМ

калните избори нема да постигне задоволителни и достоинствени резултати.

"Тргуваме од многу лоши позиции. Прво, самите рејтинзи на партиите, самите очекувања на граѓаните ни даваат до знаење дека не можеме премногу да се надеваме на којзнае какви успеси на локалните избори. Но, сепак јас сум оптимист", верува Заев.

На што се должи оптимизмот на Заев? На младешката енергија или на грешките на власта, која и покрај одредени политички небулози, сепак пред локалните избори во 2009 година сè уште има загарантиран рејтинг, кој ѝ дава доволна гаранција дека нема да биде поразена. Затоа не треба да се бара некој голем оптимизам кај новопечениот лидер на СДСМ, бидејќи тој мо-

ра "да се испече, а потоа да каже - оп".

Можби во своето довчерашно апсење гледа минорна шанса за оптимизам, но тоа не е ас кој СДСМ ќе го направи влијателен фактор за локалните избори во РМ. Поради ова, пореална е изјавата на екслидерот Владо Бучковски, кој бара окрупнување и преиспитување на позициите на опозицијата.

"Очекувам да биде испратен јасен сигнал дека во СДСМ зрее идејата дека е неопходно окрупнување на сите расположливи сили и дефинитивно смирување на страстите на сите оние кои во изминатиот период демонстрираа непомирливост за некои клучни прашања".

Во меѓувреме, можат да се испраќаат саккви сигнали до старите и до некои

поранешни кадри на СДСМ, за кои се верува дека нивното евентуално враќање ќе помогне во подобрувањето на положбата на социјалдемократите. Тоа значи може да се калкулира и со Есад Рахиќ, Нано Ружин, Љупчо Јордановски, но не треба по секоја цена да се игра на нивната карта.

Осмиот конгрес не одговори на ова прашање, но тој остана и без одговор за идејата за сериозна идеолошка трансформација, изнаоѓање стратешка идеја за правецот на движење на партијата, која ќе ѝ го подобри и зголеми рејтингот кај гласачите.

Сè на сè, во СДСМ е затишје пред бура, бидејќи иако Заев ќе направи конкретни чекори, сепак неговите одлуки можеби ќе имаат краток век на траење. Но, сепак треба да се внимава на тоа кој ќе му го чува грбот? Кој ќе го преземе ризикот со него да трча цели осум месеци, а потоа можеби да добие "шут-карта"? Одлуката за избор на генерален секретар на СДСМ не е во рацете на Заев, туку се наоѓа во рацете на Црвенковски. Оваа функција ќе има значаен придонес во реорганизацијата на партиските ограноци, кои беа истуркани од досегашните раководители, кои останаа зачмаени и затворени во штабот во Скопје. Од секретарот и од умешноста на Заев ќе зависи сите други потреби на социјалдемократите, кои му ја доверија оваа специјална мисија на Осмиот партиски конгрес.

МАРИЛИ

MARKETING, PUBLISHING AND VIDEO PRODUCTION

str. "11 Oktomvri" no. 86-2/12
1000 Skopje, Macedonia
tel/fax: ++389 2 3128 155
mobil : ++389 70 367 925
marili@marili.com.mk
www.marili.com.mk